

## БАРАЊЕ ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ ПОНУДА

Почитувани,

Здружението за бизниси и консултанти „Креација“ Скопје Ве поканува да доставите понуда за испорака на услуга: **техничка изработка и дизајн на комуникациски и промотивни материјали за проектот (описани во табелата која е во прилог)** на проектот „Одржливи енергетски вештини во градежништво: Видливи, Верификувани, Вреднувани - SEETheSKILLS, финансиран од Европската комисија, повик за енергетска ефикасност 2020 на ЕУ програмата LC-SC3-B4E-2-2020.

За таа цел, ЗБК Креација Скопје спроведува постапка за прибирање на понуди за услуги.

Ве молиме да ни ја доставите вашата

- Понуда според образецот Прилог 1
- Изјава со која понудувачот потврдува дека ги прифаќа критериумите и условите во Договорот

за горе наведениот предмет најдоцна до **16.08.2021 година (понеделник)** во 12:00 часот (по локално време) по електронска пошта на: [creation@t.mk](mailto:creation@t.mk) со назнака SEETheSKILLS – Графички дизајн

Со оваа покана ви доставуваме потребна документација која ги содржи сите информации кои ќе ви помогнат за изработка на понудата.

Ви благодариме на соработката.

Ристо Иванов  
ЗБК Креација

## Прилог 1: Општи информации за понудувачите

### Општи информации за понудувачите:

• Врз основа на Одлуката за доделување на договорот за услуги, ЗБК Креација Скопје, ќе склучи договор за реализација на предметот на услуги со понудувачот чија што понуда е избрана за најповолна и која ги исполнува пропишаните критериуми од документацијата и техничката спецификација.

ЗБК Креација Скопје ќе склучи договор за реализација на предметот на набавката со **понудувачот чија понуда ја избрал за најповолна.**

• Времетраењето на договорот ќе биде од денот на неговото потпишување од двете договорни страни, па се до исполнувањето на предметот.

• Составен дел на договорот за реализација на предметот ќе биде понудата на понудувачот, чија понуда е избрана за најповолна.

Доставената понуда е со важност од 90 дена, од денот на поднесувањето.

## Прилог 2: Објаснување за техничката спецификација и финансиската понуда

### 1. Техничка спецификација за вршење услуги

Ставка	Опис на производ/услуга	Количина
	Техничка изработка, Дизајн и уредување за Принтање на комуникациски и промотивни материјали (англиски, македонски и албански) и тоа:	
1.	Лого ( варијанти-предлози)	5
2.	Роло Банер ( 180x60) - варијанти	3
3.	Леток Б4, двострано	1
4.	Меморандум	1
5.	Папка, тефтер и пенкало	1
6.	Брошура на проектот (20 страни со насловна)	1
7.	Дигитален Беџ (варијанти)	3
8.	Извештај за публикување (40-50 страни)	1

**Забелешка:** прифаќањето на финалните верзии подразбира до три корекции на барање на нарачателот на услугата.

## 2. Финансиската понуда треба да биде во следниов формат:

Ставка	Опис на производ/услуга	Количина	Единечна цена (во МКД) <sup>1</sup>	Вкупна цена (во МКД) <sup>2</sup>	Вкупна цена со ДДВ (во МКД) <sup>3</sup>
1.	Лого				
2.	Роло Банер ( 180x60)				
3.	Леток Б4, двострано				
4.	Меморандум				
5.	Папка, тефтер и пенкало				
6.	Брошура на проектот ( 20 страни со насловна)				
7.	Дигитален Беџ				
8.	Извештај за публикување ( 40-50 страни)				
	<b>Вкупно</b>				

### Забелешки:

<sup>1</sup>Ве молиме пополнете ги сите колони во табелата. Проектите финансирани од ЕУ се ослободени од сите давачки и даноци, вклучувајќи го и данокот на додадена вредност (ДДВ). Затоа, единечните цени кои вклучуваат ДДВ нема да се сметаат за подобни.

**За физички лица овде се внесува бруто износ на цената на услугата (со вклучен персонален данок)**

<sup>2</sup> Вкупен износ (количина x единична цена)

<sup>3</sup> Колоната „вкупна цена со ДДВ не мора да ја пополнувате само доколку не сте ДДВ-обврзник.

<sup>4</sup> Набавувачот ќе го плати нето-износот (без ДДВ) и ќе му ги достави на добавувачот и на надлежниот орган потребните документи за спроведување на постапката за поврат од ДДВ при промет на добра и услуги во земјата.

Понудата се доставува по електронска пошта на [creation@t.mk](mailto:creation@t.mk) со назнака (предмет) SEETheSKILLS – Графички дизајн, со скенирани документи со печат и потпис.

## Прилог 3 - Критериуми за избор

### I. Предмет на Договорот за набавка

Предмет на Договорот за набавка е техничка изработка, дизајн и подготвк за печатење на комуникациски и промотивен материјал. Детален опис на предметот на Договорот е даден во техничката спецификација, прилог 2.

### II Вид на постапка за доделување на Договор за јавна набавка

1. Договорот за набавка ќе се додели со примена на Барање за прибирање на понуди.

### 2. Применливи прописи

При подготовка на својата понуда, понудувачот треба да ги има предвид важечките прописи од областа на даноците и другите јавни давачки, и потребните закони на Република Македонија. При подготовката на својата понуда на понудувачот ќе му биде исплатена нето вредноста согласно член 3 став 2 и член 4 став 2 од “Правилникот за спроведување на ослободувањето од царина и други давачки, акци за и данок на додадена вредност (ДДВ), при увоз на добра-стоки и за обезбедување на средства за плаќање на акциза и ДДВ за прометот на добра и услуги во земјата, потребни за реализирање на проекти финансирани со парични средства на странски донатори објавен во “Службен весник на РМ ” бр. 54/2003 од 19.08.2003 година, согласно член 8 од “Упатството за начинот на спроведување на ослободувањето од царина и други давачки, акциза и данок на додадена вредност (ДДВ) при увоз на добра-стоки и за обезбедување на средства за плаќање на акциза и ДДВ за прометот на добра и услуги во земјата, потребни за реализирање на проекти финансирани со парични неповратни средства на странски донатори ”на Министерството за финансии бр. 08-17077/1 од 07.08.2003 година, и согласно договорот помеѓу Владата на Република Македонија и Европската комисија од 26.07.1996 година, во кој стои клаузулата дека донираните средства не можат да се користат за плаќање на јавни давачки во Република Македонија.

### **III Критериум за доделување на договорот за набавка**

1. Критериум за доделување на договорот за набавка е најниска цена .

За носител на набавката ќе биде избран оној понудувач чија понуда е со најниска цена

### **IV Евалуација на понудите**

1. При евалуацијата на понудите ќе се земат предвид понудените цени/.
2. Евалуацијата на понудите ќе се врши од страна на Комисија за избор и евалуација, формирана од страна на ЗБК Креација Скопје за спроведување на постапката.

### **V Спречување на судир на интереси**

За спречување на судир на интересите во постапките за склучување на договорот се применуваат одредбите од Законот за спречување судир на интереси.

### **VI Начин на комуникација**

Секое барање, информација, известување и други документи во постапката се испраќаат по електронска пошта. . Секој документ се евидентира во моментот на испраќање, односно во моментот на примање.

Понудата се доставува по електронска пошта на [creation@t.mk](mailto:creation@t.mk) со назнака (предмет) SEETheSKILLS – Графички дизајн.

## **VII. Доделување на Договорот**

Договорот се доделува на оној понудувач чија понуда е утврдена како најповолна врз основа на критериумот за најповолна понуда.

Начинот на плаќање е по испораката на бараната количина на летоци.

## Прилог 4 Образец на понуда

Врз основа на поканата за поднесување на понуда бр 1/101033743 од 9.08.2021 испратена од страна на **Здружението за бизниси и консултанти Креација**, за договор за вршење на услуги, ја поднесуваме следнава:

# П О Н У Д А

## Дел I – Информации за понудувачот

I.1. Име на понудувачот .....

I.2. Контакт информации

Адреса:

Телефон:

Е-пошта:

Лице за контакт:

I.3. Одговорно лице

I.4. Даночен или ЕДБГ број:

## Дел II – Техничка понуда

II .1 Согласно сме да ги испорачаме бараните количини на промотивни материјали според спецификациите дадени во образецот за финансиска понуда. Подобри спецификации нудиме за .....

II.2 Рокот на испорака на материјалите е ..... денови ( со букви.....)

## Дел II – Финансиска понуда

III.1. Вкупната цена на нашата понуда, вклучувајќи ги сите трошоци и попусти, без ДДВ, изнесува: .....[со бројки]

.....[со букви].

Вкупниот износ на ДДВ изнесува .....

III. 2. Детален приказ на вкупната цена на нашата понуда е даден во следнава листа на цени:

Ставка	Опис на производ/услуга	Количина	Единечна цена (во МКД)	Вкупна цена (во МКД)	Вкупна цена со ДДВ (во МКД)
1.	Лого				
2.	Роло Банер ( 180x60)				
3.	Леток Б4, двострано				
4.	Меморандум				
5.	Папка, тефтер и пенкало				
6.	Брошура на проектот ( 20 страни со насловна)				
7.	Дигитален Беџ				
8.	Извештај за публикување ( 40-50 страни)				
	<b>Вкупно</b>				

III..3. Нашата понуда важи за периодот утврден во тендерската документација.

Се согласуваме со начинот на плаќање утврден во тендерската документација.

III..4. Со поднесување на оваа понуда, во целост ги прифаќаме условите предвидени во тендерската документација и приложениот нацрт–Договор.

Место и датум

Одговорно лице

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(потпис и печат)

## Прилог 5

**Изјава со која понудувачот потврдува дека ги прифаќа критериумите и условите во Договорот**

### ИЗЈАВА

Јас ..... од фирмата ..... изјавувам дека со поднесување на понудата во целост ги прифаќаме условите од Договор за набавка бр 1/101033743 и сите услови наведени во документацијата, врз основа на кои ја поднесуваме нашата понуда.

Согласни сме тие услови во целост да претставуваат составен дел на Договорот.

Место и датум  
Скопје, .....

Одговорно лице  
  
(потпис и печат)

## Прилог 6





# ДОГОВОР за вршење на услуги

Склучен во Скопје помеѓу следните договорни страни:

1. **Здружение за бизниси и консултанти КРЕАЦИЈА** Скопје, ул. Никола Парапунов бр 41 застапувана од Ристо Иванов, претседател , (во понатамошниот текст: Нарачател), и
2. .... застапувано од....., управител (во понатамошниот текст: Извршител)

## ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ

### Член 1

Со овој договор се утврдуваат меѓусебните права и обврски на нарателот и извршителот во врска со извршување на услугите за **техничка изработка, и подготовка за печатење на комуникациски и промотивни материјали за проектот**, Одржливи енергетски вештини во градежништво: Видливи, Верификувани, Вреднувани - SEETheSKILLS, финансиран од Европската комисија, повик за енергетска ефикасност 2020 на ЕУ програмата LC-SC3-B4E-2-2020, согласно понудата на извршителот која е составен дел на овој Договор. Извршителот се обврзува да ги изработи и да ги испорача промотивните материјали и другите услуги, а нарателот да ги преземе материјалите и да ги одобри другите услуги пред нивната реализација и да ја плати услугата во согласност со одредбите на овој Договор.

## ВРЕДНОСТ НА ДОГОВОРОТ

### Член 2

Вкупната вредност на услугата од член 1 на овој Договор изнесува ..... денари без ДДВ, по цени за видот и количините согласно Понудата во прилог на овој Договор.

## НАЧИН НА ПЛАЌАЊЕ

### Член 3

Плаќањето на износот наведен во член 2 на овој Договор, ќе се изврши по приемот на фактурата со приложена испратница, потпишана и заверена од страна на овластено лице на нарателот и на извршителот.


Фактурирањето може да биде парцијално, согласно извршувањето на услугите.

Должничко доверителскиот однос настанува со денот на испораката и приемот на материјалите и реализирање на други услуги, предмет на овој договор.

## РОК И МЕСТО НА ИСПОРАКА

### Член 4

Рокот на испораката е според предложената динамика од страна на ЗБК Креација , Скопје.



Извршителот се обврзува услугите предмет на овој Договор да ги испорача до седиштето на ЗБК Креација Скопје согласно понудата.

## **КВАЛИТЕТ**

### **Член 5**

Извршителот се обврзува да ја испорача услугата согласно утврдените критериуми наведени во понудата.

Доколку извршителот испорача услуга со понизок квалитет или друг вид, нарачателот нема да ја прими, а истата ќе бидат вратена на товар на извршителот.

## **КВАЛИТАТИВЕН И КВАНТИТАТИВЕН ПРИЕМ**

### **Член 6**

Квалитативен и квантитативен прием на услугите, предмет на овој договор врши нарачателот по испратница или емаил порака.

## **НАДОМЕСТ НА ШТЕТА**

### **Член 7**

Доколку во текот на приемот на услугата од член 1 од овој Договор се утврди дека услугите не одговараат на утврдениот вид и количина, извршителот се обврзува истите да ги замени со соодветни во најкус можен рок соодветно на природата на работата која треба да се изврши за да се отстранат недостатоците. Во спротивно нарачателот има право да го раскине овој Договор.

## **ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ**

### **Член 8**

Овој Договор влегува во сила од денот на неговото потпишување од двете договорни страни и важи до неговата целосна реализација.

За се што не е предвидено со овој Договор, ќе се применува Законот за облигационите односи и позитивните законски прописи во Република Македонија кои се однесуваат на предметот на овој Договор.

Сите спорови што ќе произлезат од овој Договор ќе се решаваат спогодбено. Ако спорот не може да се реши спогодбено, надлежен ќе биде Основниот суд Скопје 2 Скопје.

Овој Договор може да се менува со Анекс-Договор само во согласност со двете страни.

Овој Договор е склучен во (2) два еднакви примероци, по (1) еден примерок за секоја договорна страна.

Нарачател:

Извршител:

ЗБК Креација  
Скопје

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(Име и презиме на овластено лице,  
потпис и печат)

(Име и презиме на овластено лице,  
потпис и печат)